

20260150217

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Врз основа на член 394 алинеја 11 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15, 55/16, 11/18, 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19, 302/20, 122/21, 33/24, 208/24, 193/25 и 258/25) и член 92-б од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/08, 53/11, 123/12, 153/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15, 192/15, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19, 87/23, 148/25, 160/25 и 258/25), а во врска со член 9 став (3) и член 23 став (5) од Законот за употреба на јазиците („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/19), министерот за внатрешни работи донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЗАПИСНИК ЗА СТОРЕН СООБРАЌАЕН ПРЕКРШОК СО ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ И ЗАПИСНИК ЗА КОНТРОЛА НА ТЕХНИЧКАТА ИСПРАВНОСТ НА ВОЗИЛА НА ЈАВЕН ПАТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на записник за сторен сообраќаен прекршок со прекршочен платен налог и записник за контрола на техничката исправност на возила на јавен пат.

Член 2

(1) Записникот за сторен сообраќаен прекршок со прекршочен платен налог е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат во три идентични примероци изработени од тенка индиго хартија.

(2) Формата и содржината на записникот за сторен сообраќаен прекршок со прекршочен платен налог од ставот (1) на овој член, во хартиена и електронска форма (со единствен идентификационен број), се дадени во Прилог бр.1 и Прилог бр.1-а и Прилог бр.2 и Прилог бр.2-а, кои се составен дел на овој правилник.

Член 3

(1) Записникот за контрола на техничката исправност на возила на јавен пат е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат во два идентични примероци.

(2) Формата и содржината на записникот за контрола на техничката исправност на возила на јавен пат од ставот (1) на овој член, е даден во Прилог бр.3 и Прилог бр.3-а, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Со денот на отпочнување на примената на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на обрасците на прекршочен платен налог, записник за сторен сообраќаен прекршок и записник за контрола на техничката исправност на возила на јавен пат („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.186/23).

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува на 1 февруари 2026 година.

Бр. 13.1.1-17598/1
27 јануари 2026 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Панче Тошковски, с.р.



МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Прилог бр. 1

(назив на организациската единица)

Број _____
_____ 20__ година

Врз основа на член 384 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата □ и член 92-б од Законот за возила □ (потребното да се означи со „X“) се издава:

ЗАПИСНИК ЗА СТОРЕН СООБРАЌАЕН ПРЕКРШОК СО ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(со „X“ да се означи дали согласно закон се врши порамнување)

☐ I - ЗАПИСНИК ЗА СТОРЕН СООБРАЌАЕН ПРЕКРШОК	
Име и презиме	МБ
Датум, место и држава на раѓање	Адреса на живеалиште/престојувалиште или на привремен престој
Број на патна исправа	Држава (само за странски државјани)
Телефонски број на мобилен телефон	Електронска адреса
За правно лице – назив, седиште, даночен број или МБС	
Дата, време и место на сторување	
Начинот на сторување на прекршокот и опис на дејствието	
Лица затекнати на самото место	
Возило, вид _____, марка _____, со регистарски таблички број _____, сопственост на _____ *(адреса на престојување ако лицето престојува на адреса различна од наведена во личната карта)	
Полицискиот службеник прекршокот го констатира: ☐ лично; ☐ со употреба на соодветно техничко средство и уред,	
Податоци за уредот со кој е констатиран и документиран сторениот прекршок ☐ Алкомер, марка _____, број _____, баждарен _____, утврдено со присуство на алкохол од _____ g/kg, ☐ Земено крв и урина за анализа, број на комплет _____, резултат од анализа _____, ☐ Уред за мерење на присуство на опојни дроги или психотропни супстанции марка _____, број _____, баждарен _____, резултат _____, ☐ Извршен лекарски преглед, шифра _____, ☐ Уред за мерење на брзината на движење на возила, марка _____, број _____, баждарен _____, ограничена брзина на движење на возилото со знак/односно според видот на возилото _____, km/h, измерена брзина на движење _____, km/h, констатирана брзина со вклучена толеранција согласно со прописите во областа на метрологијата _____, km/h. ☐ Останато _____.	
Исклучен возач и возило од сообраќај ☐ Одземена возачка дозвола број _____, на _____, година, од _____, час, ☐ Одземена сообраќајна дозвола број _____, за возило со регистарски број _____, ☐ Одземен регистарски таблички _____, издадени за возило марка _____, број на одземен регистарски таблички _____, ☐ На возачот му е наредено да го прекине понатамошното управување и да го исклучи возилото од сообраќај ☐ Останато _____ *Ако возачката дозвола, сообраќајната дозвола и регистарските таблички, не бидат подигнати во рок од три дена, истите ќе бидат доставени до органот кој ги издал.	
☐ II - ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ	
Врз основа на податоците од дел I на овој Записник за сторен сообраќаен прекршок со прекршочен платен налог за сообраќајниот прекршок	
Правна квалификација (член од законот со кој е предвиден прекршокот)	Износ на глобата за прекршокот (евра во денарска противвредност)
Прекршочна санкција - забрана за управување со моторно возило за определена категорија (доколку е пропишана за тој прекршок)	
Сметка за плаќање на глобата	на ПП 50 образец на сметка 100000000063095, уплатна сметка 840 *** (општината каде се уплаќа) 05007, приходна шифра и програма 722111, цел на дознака уплата на глоба за прекршок од областа на сообраќајот , записник за сторен сообраќаен прекршок со прекршочен платен налог број _____.

ПРАВНА ПОУКА:

Доколку сторителот ја прифаќа одговорноста за сторениот прекршок во рок од осум дена од денот на приемот на записникот за сторен сообраќаен прекршок со прекршочен платен налог ќе плати половина од изречената глоба. Ако сторителот ја прифаќа одговорноста за сторениот прекршок, а истекол рокот од осум дена за да плати половина од изречената глоба, ќе го плати целиот износ на изречената глоба, најдоцна во рок од осум дена по истекот на рокот за плаќање на половина од изречената глоба. Постапката која ќе заврши со плаќање на глобата во дадените рокови не се плаќаат трошоци на постапката. За прекршок за кој покрај глобата е предвидена и санкцијата забрана за управување со моторно возило, а сторителот ја платил глобата во предвидените рокови, Министерството за внатрешни работи ќе му изрекува забрана за управување со моторно возило од категоријата на возилото со кое е сторен прекршокот во траење од половина од минимално пропишаното времетраење на забраната за тој прекршок. Сторителот кој што го заминувањето заради престој во странство би можел да го одбие плаќањето на глобата, е должен веднаш, а најдоцна во рок од осум дена од денот на приемот на записникот за сторен сообраќаен прекршок со прекршочен платен налог да ја плати изречената глоба. Сторителот кој за сторениот прекршок, во рок од осум дена од денот на приемот на записникот за сторен сообраќаен прекршок со прекршочен платен налог не платил половина од изречената глоба, односно не го платил целиот износ на изречената глоба, најдоцна во рок од осум дена по истекот на рокот за плаќање на половина полицискиот службеник ќе достави барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд или прекршочниот орган. За прекршок престанок на важење на возачка дозвола, Министерството за внатрешни работи ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен суд.

Потпис на сторителот

Полициски службеник

М.П.

(ако одбие да потпише – да се констатира)



МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME

Сштојца нр. 1-а

Прилог бр. 1-а

(назив на организациската единица)
(emërtim i njësisë organizative)

Број _____
_____ 20 _____ година

Numër _____
_____ 20 _____

Врз основа на член 384 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата □ и член 92-б од Законот за возила □ (потребното да се означи со „X“) се издава:
Нè базè тè нени 384 i Ligjit për siguri në komunikacionin rrugor □ dhe neni 92-b i Ligjit për automjete □ (e nevojshme të shënohet me „X“) lëshohet:

ЗАПИСНИК ЗА СТОРЕН СООБРАЌАЕН ПРЕКРШОК СО ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(со „X“ да се означи дали согласно закон се врши порамнување)
PROCESVERBAL PËR KUNDËRVAJTJE TË KRYER NË KOMUNIKACION ME URDHËRPAGESË KUNDËRVAJTËSË
(të shënohet me „X“ nëse në pajtim me ligj kryhet shlyerja)

☐ I - ЗАПИСНИК ЗА СТОРЕН СООБРАЌАЕН ПРЕКРШОК I - PROCESVERBAL PËR KUNDËRVAJTJE E KRYER NË KOMUNIKACION	
Име и презиме: Emri dhe mbiemri:	
МБ: НА:	
Датум, место и држава на раѓање: Data, vendi dhe shteti i lindjes:	Адреса на живеалиште/постојувалиште или на привремен престој: Adresë e vendbanimit/vendqëndrimi ose vendqëndrim i perkohshëm:
Број на патна исправа: Numri i dokumentit të udhëtimit:	Држава (само за странски државјани): Shteti (vetëm për shetas të huaj):
Телефонски број на мобилен телефон: Numri i celularit:	Електронска адреса: Adresa elektronike:
За правно лице – назив, седиште, даночен број или МБС Për persona juridik – emri, selia, numri i takses ose NRS	
Дата, време и место на сторување: Data, koha dhe vendi i kryerjes:	
Начинот на сторување на прекршокот и опис на дејствието Mënyra e kryerjes së kundërvajtjes dhe përshkrimi i rethanës	
Лица затекнати на самото место Persona të gjetur në vendin e ngjarjes	
Возило, вид _____, марка _____, со регистарски таблички број _____, сопственост на _____	
* (адреса на престојување ако лицето престојува на адреса различна од наведена во личната карта) *	
Автомјет, Iloji _____, marka _____, me numër të targave të regjistrimit _____, pronë e _____	
* (адреса е qëndrimin nëse personi qëndron në adresë të ndryshme nga ajo e shkruar në letërnjoftim) *	
Полицискиот службеник прекршокот го констатирал: ☐ лично; ☐ со употреба на соодветно техничко средство и уред, Nëpunësi policor e ka konstatuar kundërvajtjen: ☐ personalisht; ☐ me përdorimin e pajisjes dhe mjetit përkatës teknik adekuat,	
Податоци за уредот со кој е констатиран и документиран сторениот прекршок ☐ Алкомер, марка _____, број _____, баждарен _____, утврдено со присуство на алкохол од _____ g/kg, ☐ Земено крв и урина за анализа, број на комплет _____, резултат од анализа _____, ☐ Уред за мерење на присуство на опојни дроги или психотропни супстанции, марка _____, број _____, баждарен _____, резултат _____, ☐ Извршен лекарски преглед, шифра _____, ☐ Уред за мерење на брзината на движење на возила, марка _____, број _____, баждарен _____, ограничена брзина на движење на возилото со знак/односно според видот на возилото _____, km/h, измерена брзина на движење _____, km/h, констатирана брзина со вклучена толеранција согласно со прописите во областа на метрологијата _____, km/h. ☐ Останато _____	
Тè dhëna e pajisjes me të cilën është konstatuar dhe dokumentuar kundërvajtja e kryer ☐ Alkometer, marka _____, numri _____, e kalibruar _____, është konstatuar prani e alkoolit prej _____ g/kg, ☐ Gjak dhe urinë e marrë për analizë, numri i kompletit _____, rezultati i analizës _____, ☐ Pajisje për matjen e pranishë së drogërave ose substancave psikotrope, marka _____, numër _____, e kalibruar _____, rezultati _____, ☐ Kontroll i kryer mjekësor, shifra _____, ☐ Pajisje për matjen e shpejtësisë së automjeteve, marka _____, numër _____, e kalibruar _____, shpejtësia e kufizuar e automjetit me shenjë/ose sipas Ilojit të automjetit _____, km/orë, shpejtësia e matur e lëvizjes _____, km/orë, shpejtësia e konstatuar me tolerancë të përfshirë në përputhje me rregulloret në fushën e metrologjisë _____, km/orë ☐ Тè tjera _____	
Исклучен возач и возило од сообраќај ☐ Одземена возачка дозвола број _____, на _____, година, од _____ час, ☐ Одземена сообраќајна дозвола број _____, за возило со регистарски број _____, ☐ Одземени регистарски таблички _____, издадени за возило марка _____, број на одземени регистарски таблички _____, ☐ На возачот му е наредено да го прекине понатамошното управување и да го исклучи возилото од сообраќај ☐ Останато _____ *Ако возачката дозвола, сообраќајната дозвола и регистарските таблички, не бидат подигнати во рок од три дена, истите ќе бидат доставени до органот кој ги издал*	
Шофери dhe automjeti i përjashtuar nga komunikacioni ☐ Konfiskim i patentë shoferit numër _____, në vitin _____, nga ora _____, ☐ Konfiskim i lejes së qarkullimit, numër _____, për automjetin me numër të targave të regjistrimit _____, ☐ Konfiskim i targave të regjistrimit _____, të lëshuara për automjetin markë _____, numri i targave të regjistrimit të konfiskuar _____, ☐ Shoferi është urdhëruar të ndalojë drejtimin dhe të largojë mjetin nga qarkullimi ☐ Тè tjera _____	

* Nëse patenta e shoferit, leja e qarkullimit dhe targat nuk merren brenda tre ditëve, ato do t'i dorëzohen organit që i ka lëshuar*			
☐ II-ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ II-URDHËRPAGESË PËR KUNDËRVAJTJE			
Врз основа на податоците од дел I на овој Записник за сторен сообраќаен прекршок со прекршочен платен налог за сообраќајниот прекршок Bazuar në të dhënat e prejës së I të Procesverbal për kundërvajtje të kryer në komunikacion me urdhërpagesë për kundërvajtje për kundërvajtje në komunikacion			
Правна квалификација (член од законот со кој е предвиден прекршокот) Kualifikim juridik (neni i ligjit i paraparë për komunikacion)		Износ на глобата за прекршокот (евро во денарска противвредност) Shuma e gjobës të kundërvajtjes (euro në kundërvlerë në denarë)	
Прекршочна санкција - забрана за управување со моторно возило за определена категорија (доколку е пропишана за тој прекршок) Sanksion kundërvajtjeje - ndalim për të drejtuar një mjet motorik për një kategori të caktuar (nëse është përcaktuar për atë kundërvajtjeje)			
Сметка за плаќање на глобата Faturë për pagesën e gjobës	на ПП 50 образец на сметка 100000000063095, уплатна сметка 840 *** (општината каде се уплаќа) 05007, приходна шифра и програма 722111, цел на дознака уплатна на глоба за <u>прекршок од областа на сообраќајот</u> . Записник за сторен сообраќаен прекршок со прекршочен платен налог број _____. në formularë PP 50 në llogari 100000000063095, llogaria pagesore 840 *** (komuna ku bëhet pagesa) 05007, shifra e të hyrave dhe programi 722111, qëllimi i pagesës, pagesë e gjobës <u>për kundërvajtje nga fusha e komunikacionit</u> , Procesverbal për kundërvajtje të kryer në komunikacion me urdhërpagesë për kundërvajtje numër _____.		

ПРАВНА ПОУКА:

Доколку сторителот ја прифаќа одговорноста за сторениот прекршок во рок од осум дена од денот на приемот на записникот за сторен сообраќаен прекршок со прекршочен платен налог ќе плати половина од изречената глоба. Ако сторителот ја прифаќа одговорноста за сторениот прекршок, а истекот рокот од осум дена за да плати половина од изречената глоба, ќе го плати целиот износ на изречената глоба, најдоцна во рок од осум дена по истекот на рокот за плаќање на половина од изречената глоба. Постапката која ќе заврши со плаќање на глобата во дадените рокови не се плаќаат трошоци на постапката. За прекршок за кој покрај глобата е предвидена и санкцијата забрана за управување со моторно возило, а сторителот ја платил глобата во предвидените рокови, Министерството за внатрешни работи ќе му изрекува забрана за управување со моторно возило од категоријата на возилото со кое е сторен прекршокот во траење од половина од минимално пропишаното времетраење на забраната за тој прекршок. Сторителот кој што со заминувачето заради престој во странство би можел да го одбие плаќањето на глобата, е должен веднаш, а најдоцна во рок од осум дена од денот на приемот на записникот за сторен сообраќаен прекршок со прекршочен платен налог да ја плати изречената глоба. Сторителот кој за сторениот прекршок, во рок од осум дена од денот на приемот на записникот за сторен сообраќаен прекршок со прекршочен платен налог не платил половина од изречената глоба, односно не го платил целиот износ на изречената глоба, најдоцна во рок од осум дена по истекот на рокот за плаќање на половина полицискиот службеник ќе достави барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд или прекршочниот орган. За прекршок престанок на важење на возачка дозвола, Министерството за внатрешни работи ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен суд.

UDHËZIMI JURIDIK:

Nëse kryesi pranon përgjegjësinë për kundërvajtjen e kryer brenda tetë ditëve nga data e marrjes së raportit për një kundërvajtje të kryer rrugore me një urdhërpagesë për kundërvajtje, ai do të paguajë gjysmën e gjobës së shqiptuar. Nëse kryesi pranon përgjegjësinë për kundërvajtjen e kryer, dhe afati tetëditor për pagesën e gjysmës së gjobës së shqiptuar ka skaduar, ai do të paguajë shumën e plotë të gjobës së shqiptuar, jo më vonë se tetë ditë pas skadimit të afatit për pagesën e gjysmës së gjobës së shqiptuar. Procedura që do të përfundojë me pagesën e gjobës brenda afateve të dhëna, nuk do të paguhen shpenzime të procedurës. Për një kundërvajtje për të cilën, përveç gjobës, është parashikuar edhe sanksioni i ndalimit të drejtimit të mjetit, dhe kryesi e ka paguar gjobën brenda afateve të përcaktuara, Ministria e Punëve të Brendshme do të vendosë ndalim drejtimi për kategorinë e mjetit me të cilin është kryer kundërvajtja për një periudhë prej gjysmës së kohëzgjatjes minimale të përcaktuar të ndalimit për atë kundërvajtje. Kryesi i veprës penale i cili, duke u larguar për qëndrim jashtë vendit, ka mundur t'i shmanget pagesës së gjobës, është i detyruar ta paguajë gjobën e shqiptuar menjëherë, dhe jo më vonë se brenda tetë ditëve nga data e marrjes së Procesverbal për kundërvajtje të kryer në komunikacion me urdhërpagesë për kundërvajtje. Kryesi i veprës penale i cili, për kundërvajtjen e kryer, brenda tetë ditëve nga data e marrjes së Procesverbal për kundërvajtje të kryer në komunikacion me urdhërpagesë për kundërvajtje, nuk ka paguar gjysmën e gjobës së shqiptuar, pra nuk ka paguar shumën e plotë të gjobës së shqiptuar, oficeri i policisë do të paraqesë kërkesë për fillimin e procedurës kundërvajtëse në gjykatën ose organin kompetent për kundërvajtje, jo më vonë se brenda tetë ditëve nga skadimi i afatit për pagesën e gjysmës. Për kundërvajtjen e ndërprerjes së vlefshmërisë së patentës së shoferit, Ministria e Punëve të Brendshme do të paraqesë kërkesë për fillimin e procedurës kundërvajtëse në gjykatën kompetente.

Потпис на сторителот
Nënshkrimi i kryerësit

Полициски службеник
Nëpunësi policor

(ако одбие да потпише – да се констатира)
(nëse refuzon të nënshkruaj – të deklaroj)

М.П.
V.V.



МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Прилог бр. 2

(назив на организационската единица)

Број _____
20 _____ година

Врз основа на член 384 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата □ и член 92-б од Законот за возила □ (потребното да се означи со „X“) се издава:

ЗАПИСНИК ЗА СТОРЕН СООБРАЌАЕН ПРЕКРШОК СО ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(со „X“ да се означи дали согласно закон се врши порамнување)

☐ I - ЗАПИСНИК ЗА СТОРЕН СООБРАЌАЕН ПРЕКРШОК			
Име и презиме		МБ	
Датум, место и држава на раѓање		Адреса на живеалиште/престојувалиште или на привремен престој	
Број на лична карта/патна исправа		Држава (само за странски државјани)	
Телефонски број на мобилен телефон		Електронска адреса	
За правно лице – назив, седиште, даночен број или МБС			
Дата, време и место на сторување			
Начинот на сторување на прекршокот и опис на дејствието			
Лица затекнати на самото место			
Возило, вид _____, марка _____, со регистарски таблички број _____, сопственост на _____			
*(адреса на престојување ако лицето престојува на адреса различна од наведена во личната карта)			
Прекршокот е констатиран: ☐ со посебен електронски систем.			
Податоци за уредот со кој е констатиран и документиран сторен ио прекршок ☐ Уред за мерење на брзината на движење на возила, марка _____, број _____, баждарен _____, ограничена брзина на движење на возилото со знак/односно според видот на возилото _____, km/h, измерена брзина на движење _____, km/h, констатирана брзина со вклучена толеранција согласно со прописите во областа на метрологијата _____, km/h. ☐ Технички средства за снимање, марка _____, број _____, баждарен _____. ☐ Останато _____.			
Исклучен возач и возило од сообраќај ☐ На возачот му е наредено да го прекине понатамошното управување и да го исклучи возилото од сообраќај ☐ Останато _____			
☐ II - ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ			
Врз основа на податоците од дел I на овој Записник за сторен сообраќаен прекршок со прекршочен платен налог за сообраќајниот прекршок			
Правна квалификација (член од законот со кој е предвиден прекршокот)		Износ на глобата за прекршокот (евра во денарска противвредност)	
Прекршочна санкција - забрана за управување со моторно возило за определена категорија (доколку е пропишана за тој прекршок)			
Сметка за плаќање на глобата		На ПП 50 образец на сметка 100000000063095, уплатна сметка 840 *** (општината каде се уплаќа) 05007, приходна шифра и програма 722111, цел на дознака уплата на глоба за <u>прекршок од областа на сообраќајот</u> , записник за сторен сообраќаен прекршок со прекршочен платен налог број _____.	

ПРАВНИ ПОУКИ:

Ако сторителот ја прифаќа одговорноста за сторениот прекршок во рок од осум дена од денот на приемот на записникот за сторен сообраќаен прекршок со прекршочен платен налог ќе плати половина од изречената глоба. Доколку сторителот ја прифаќа одговорноста за сторениот прекршок, а истекло рокот од осум дена за да плати половина од изречената глоба, ќе го плати целиот износ на изречената глоба, најдоцна во рок од осум дена по истекот на рокот за плаќање на половина од изречената глоба. За прекршок за кој покрај глобата е предвидена и санкцијата забрана за управување со моторно возило, а сторителот ја платил глобата во предвидените рокови, Министерството за внатрешни работи му изрекува забрана за управување со моторно возило од категоријата на возилото со кое е сторен прекршокот во траење од половина од минимално пропишаното времетраење на забраната за тој прекршок. Во постапката која ќе заврши со плаќање на глобата во дадените рокови не се плаќаат трошоци на постапката. Сторителот кој што со заминувањето заради престој во странство би можел да го одбегне плаќањето на глобата, е должен веднаш, а најдоцна во рок од осум дена од денот на приемот на записникот за сторен сообраќаен прекршок со прекршочен платен налог да ја плати изречената глоба. Доколку сторителот не прифаќа одговорност за сторениот прекршок, има право во рок од осум дена од денот на приемот на записникот за сторен сообраќаен прекршок со прекршочен платен налог или по пошта да го достави до надлежниот суд, записникот за сторен сообраќаен прекршок со прекршочен платен налог потпишан од негова страна и истото се смета за барање за поведување на прекршочна постапка и по истиот се постапува согласно одредбите од Закон за прекршоците. Доколку сторителот не прифаќа одговорност за сторениот прекршок, доброволно не ја плати глобата изречена во прекршочниот платен налог или во рок од осум дена од денот на приемот на записникот за сторен сообраќаен прекршок со прекршочен платен налог не го достави до надлежниот суд, записникот за сторен сообраќаен прекршок со прекршочен платен налог има сила на извршна исправа и Министерството за внатрешни работи ќе го достави до органот надлежен за присилна наплата, за негово извршување, а доколку за тој прекршок е пропишана и забрана за управување со моторно возило, за изрекување на забраната Министерството за внатрешни работи ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен суд. Доколку сопственикот на возилото во време на сторување на прекршокот не го управувал возилото, а знае кој го управувал, должен е во рок од осум дена од денот на приемот на записникот за сторен сообраќаен прекршок со прекршочен платен налог - лично да дојде во надлежната организациона единица на Министерството за внатрешни работи заедно со лицето кое во време на сторување на прекршокот управувало со возилото при што лицето дава известување дека во време на сторување на прекршокот управувало со возилото и дава податоци и за неговиот број на мобилен телефон и електронска адреса или, - тој или лицето кое го управувало возилото во времето на сторување на прекршокот во надлежната организациона единица на Министерството за внатрешни работи да приложи изјава заверена на нотар дадена од лицето кое управувало со возилото во која истото ќе потврди дека го управувало возилото во време на сторување на прекршокот. Изјавата задолжително содржи и податоци за број на мобилен телефон и електронска адреса. Кога сопственик на возилото е правно лице приложува патен налог или друг соодветен документ за лицето кое било овластено да го управува возилото во време на сторување на прекршокот.

Потпис

Потпис



МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHMË

Прилог бр. 2-а
Shtojca nr. 2-а

(назив на организационската единица)
(emërtimi i njësisë organizative)

Број _____

20 _____ година

Numër _____

20 _____

Врз основа на член 384 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата □ и член 92-б од Законот за возила □ (потребното да се означи со „X“) се издава:

Në bazë të neni 384 i Ligjit për siguri në komunikacion rrugor □ dhe neni 92-b i Ligjit për automjete □ (e nevojshme të shënohet me „X“) lëshohet:

ЗАПИСНИК ЗА СТОРЕН СООБРАЌАЕН ПРЕКРШОК СО ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

(со „X“ да се означи дали согласно закон се врши порамнување)

PROCESVERBAL PËR KUNDËRVAJTJE TË KRYER NË KOMUNIKACION ME URDHËRPAGESË KUNDËRVAJTËSE

(të shënohet me „X“ nëse në pajtim me ligj kryhet shlyerja)

☐ I - ЗАПИСНИК ЗА СТОРЕН СООБРАЌАЕН ПРЕКРШОК/ I - PROCESVERBAL PËR KUNDËRVAJTJE TË KRYER NË KOMUNIKACION	
Име и презиме; Emri dhe mbiemri:	M5 NA
Датум, место и држава на раѓање: Data, vendi dhe shteti i lindjes:	Адреса на живеалиште/престојувалиште или на привремен престој Adresë e vendbanimit/vendqëndrimi ose vendqëndrim i përkohshëm
Број на лична карта/патна исправа: Numri i letërnjoftimit dhe dokumentit të udhëtimit:	Држава (само за странски државјани) Shteti (vetëm për shtetas të huaja)
Телефонски број на мобилен телефон: Numri i celularit	Електронска адреса: Adresa elektronike:
За правно лице – назив, седиште, даночен број или M5C Për persona juridik – emri, selia, numri i taksës ose NRS	
Дата, време и место на сторување Data, koha dhe vendi i kryerjes	
Начинот на сторување на прекршокот и опис на дејствието Mënyra e kryerjes së kundërvajtjes dhe përshkrimi i rethanës	
Лица затекнати на самото место Persona të gjetur në vendin e ngjarjes	
Возило, вид _____, марка _____, со регистарски таблички број _____, сопственост на _____	
Automjeti, lloji _____, marka _____, numri i targave të regjistrimi _____, pronë e _____	
*(адреса на престојување ако лицето престојува на адреса различна од наведена во личната карта) *(adresa e qëndrimit nëse personi qëndron në adresë tjetër nga ajo e shënuar në letërnjoftim)	
Прекршокот е констатиран: Kundërvajtja është konstatuar: ☐ со посебен електронски систем. ☐ me sistem elektronik të veçantë.	
Податоци за уредот со кој е констатиран и документиран сторен ио прекршок Të dhëna e pajisjes me të cilën është konstatuar dhe dokumentuar kundërvajtja e kryer ☐ Уред за мерење на брзината на движење на возила, марка _____, број _____, баждарен _____, ограничена брзина на движење на возилото со знак/односно според видот на возилото _____, km/h, измерена брзина на движење _____, km/h, констатирана брзина со вклучена толеранција согласно со прописите во областа на метрологијата _____, km/h. ☐ Пajisje për matjen e shpejtësisë së automjeteve, marka _____, numër _____ e kalibruar _____, shpejtësia e kufizuar e automjetit me shenjë/ose sipas llojit të automjetit _____, km/orë, shpejtësia e matur _____, km/orë, shpejtësia e përcaktuar me tolerancë të përfshirë në përputhje me rregulloret në fushën e metrologjisë _____, km/orë ☐ Технички средства и уреди за снимање, марка _____, број _____, баждарен _____ ☐ Pajisje teknike dhe mjete për inçizim, markë _____, numër _____, e kalibruar _____ ☐ Останато _____ ☐ Të tjera _____	
Исклучен возач и возило од сообраќај Shoferi dhe automjeti i përjashtuar nga komunikacioni ☐ На возачот му е наредено да го прекине понатамошното управување и да го исклучи возилото од сообраќај ☐ Shoferi është urdhëruar të ndalojë drejtimin dhe të largojë mjedin nga qarkullimi ☐ Останато _____ ☐ Të tjera _____	
☐ II – ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ II – URDHËRPAGESË PËR KUNDËRVAJTJE	
Врз основа на податоците од дел I на овој записник за сторен сообраќаен прекршок со прекршочен платен налог за сообраќајниот прекршок Bazuar në të dhënat e pjesës së I të Procesverbal për kundërvajtje të kryer në komunikacion me urdhërpagesë për kundërvajtje për kundërvajtje në komunikacion	
Правна квалификација (член од законот со кој е предвиден прекршокот) Kualifikim juridik (neni i ligjit i paraparë për komunikacion)	Износ на глобата за прекршокот (евра во денарска противвредност) Shuma e globës të kundërvajtjes (euro në kundërvlerë në denarë)
Прекршочна санкција - забрана за управување со моторно возило за определена категорија (доколку е пропишана за тој прекршок) Sanksion kundërvajtjeje - ndalim për të drejtuar mjet motorik për një kategori të caktuar (nëse është përcaktuar për atë kundërvajtjeje)	
Сметка за плаќање на глобата Faturë për pagesën e globës	На ПП 50 образец на сметка 100000000063095, уплатна сметка 840 *** (општината каде се уплаќа) 05007, приходна шифра и програма 722111, цел на дознака уплата на глоба за <u>прекршок од областа на сообраќајот</u> , записник за сторен сообраќаен прекршок со прекршочен платен налог број _____. Në formularë PP 50 në llogari 100000000063095, llogaria pagesore 840 *** (komuna ku bëhet pagesa) 05007, shifra e të hyrave dhe programi 722111, qëllimi i pagesës, pagesë e globës për <u>kundërvajtje nga fusha e komunikacionit</u> , Procesverbal për kundërvajtje të kryer në komunikacion me urdhërpagesë për kundërvajtje numër _____.

ПРАВНИ ПОУКИ:

Ако сторителот ја прифаќа одговорноста за сторениот прекршок во рок од осум дена од денот на приемот на записникот за сторен сообраќаен прекршок со прекршочен платен налог ќе плати половина од изречената глоба. Доколку сторителот ја прифаќа одговорноста за сторениот прекршок, а истекло рокот од осум дена за да плати половина од изречената глоба, ќе го плати целиот износ на изречената глоба, најдоцна во рок од осум дена по истекот на рокот за плаќање на половина од изречената глоба. За прекршок за кој покрај глобата е предвидена и санкцијата забрана за управување со моторно возило, а сторителот ја платил глобата во предвидените рокови, Министерството за внатрешни работи му изрекува забрана за управување со моторно возило од категоријата на возилото со кое е сторен прекршокот во траење од половина од минимално пропишаното времетраење на забраната за тој прекршок. Во постапката која ќе заврши со плаќање на глобата во дадените рокови не се плаќаат трошоци на постапката. Сторителот кој што со заминувањето заради престој во странство би можел да го одбегне плаќањето на глобата, е должен веднаш, а најдоцна во рок од осум дена од денот на приемот на записникот за сторен сообраќаен прекршок со прекршочен платен налог да ја плати изречената глоба. Доколку сторителот не прифаќа одговорност за сторениот прекршок, има право во рок од осум дена од денот на приемот на записникот за сторен сообраќаен прекршок со прекршочен платен налог, лично или по пошта да го достави до надлежниот суд записник за сторен сообраќаен прекршок со прекршочен платен налог потпишан од негова страна и истото се смета за барање за поведување на прекршочна постапка и по истиот се постапува согласно одредбите од Закон за прекршоците. Доколку сторителот не прифаќа одговорност за сторениот прекршок, доброволно не ја плати глобата изречена во прекршочниот платен налог или во рок од осум дена од денот на приемот на записникот за сторен сообраќаен прекршок со прекршочен платен налог не го достави до надлежниот суд, записникот за сторен сообраќаен прекршок со прекршочен платен налог има сила на извршна исправа и Министерството за внатрешни работи ќе го достави до органот надлежен за присилина наплата, за негово извршување, а доколку за тој прекршок е пропишана и забрана за управување со моторно возило, за изрекување на забраната Министерството за внатрешни работи ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен суд. Доколку сопственикот на возилото во време на сторување на прекршокот не го управувал возилото, а знае кој го управувал, должен е во рок од осум дена од денот на приемот на записникот за сторен сообраќаен прекршок со прекршочен платен налог -лично да дојде во надлежната организациона единица на Министерството за внатрешни работи заедно со лицето кое во време на сторување на прекршокот управувало со возилото при што лицето дава известување дека во време на сторување на прекршокот управувало со возилото и дава податоци и за неговиот број на мобилен телефон и електронска адреса или, - тој или лицето кое го управувало возилото во времето на сторување на прекршокот во надлежната организациона единица на Министерството за внатрешни работи да приложи изјава заверена на нотар дадена од лицето кое управувало со возилото во која истото ќе потврди дека го управувало возилото во време на сторување на прекршокот. Изјавата задолжително содржи и податоци за број на мобилен телефон и електронска адреса. Кога сопственик на возилото е правно лице приложува патен налог или друг соодветен документ за лицето кое било овластено да го управува возилото во време на сторување на прекршокот.

UDHËZIME JURIDIKE:

Nëse kryesi pranon përgjegjësinë për kundërvajtjen e kryer brenda tetë ditëve nga data e marrjes së procesverbalit për kundërvajtjen e kryer në komunikacion me urdhërpagesë për kundërvajtje , ai do të paguajë gjysmën e gjobës së shqiptuar. Nëse kryesi pranon përgjegjësinë për kundërvajtjen e kryer, dhe afati tetëditor për pagesën e gjysmës së gjobës së shqiptuar ka skaduar, ai do të paguajë të gjithë shumën e gjobës së shqiptuar, jo më vonë se tetë ditë pas skadimit të afatit për pagesën e gjysmës së gjobës së shqiptuar. Për një kundërvajtje për të cilën, përveç gjobës, është parashikuar sanksioni i ndalimit të drejtimit të mjetit motorik, dhe kryesi e ka paguar gjobën brenda afateve të caktuara, Ministria e Punëve të Brendshme vendos ndalim të drejtimit të mjetit motorik të kategorisë së mjetit me të cilin është kryer kundërvajtja për një kohëzgjatje prej gjysmës së kohëzgjatjes minimale të përcaktuar të ndalimit për atë kundërvajtje. Në procedurën që do të përfundojë me pagesën e gjobës brenda afateve të dhëna, nuk paguhen shpenzime të procedurës. Kryesi i veprës penale i cili, duke u larguar prej qëndrim jashtë vendit, mund t'i shmanget pagesës së gjobës, është i detyruar ta paguajë gjobën e shqiptuar menjëherë dhe jo më vonë se brenda tetë ditëve nga data e marrjes së Procesverbal për kundërvajtje të kryer në komunikacion me urdhërpagesë për kundërvajtje. Nëse kryesi i veprës penale nuk e pranon përgjegjësinë për kundërvajtjen e kryer, ai ka të drejtë, brenda tetë ditëve nga data e marrjes së Procesverbal për kundërvajtje të kryer në komunikacion me urdhërpagesë për kundërvajtje, ta paraqesë Procesverbal për kundërvajtje të kryer në komunikacion me urdhërpagesë për kundërvajtje -në e nënshkruar prej tij në gjykatën kompetente, personalisht ose me postë, dhe kjo konsiderohet si kërkesë për fillimin e procedurës për kundërvajtje dhe trajtohet në përputhje me dispozitat e Ligjit për kundërvajtje. Nëse kryesi i kundërvajtjes nuk e pranon përgjegjësinë për kundërvajtjen e kryer, nuk e paguan vullnetarisht gjobën e shqiptuar në urdhërpagesën për kundërvajtje ose nuk e paraqet në gjykatën kompetente brenda tetë ditëve nga data e marrjes, Procesverbal për kundërvajtje të kryer në komunikacion me urdhërpagesë për kundërvajtje ka fuqinë e një dokumenti ekzekutiv dhe Ministria e Punëve të Brendshme do ta paraqesë atë te organi kompetent për mbledhje të detyruar, për zbatimin e tij për dhe nëse për atë kundërvajtje është përcaktuar edhe ndalimi për drejtimin e automjetit, Ministria e Punëve të Brendshme do të paraqesë një kërkesë për fillimin e procedurës për kundërvajtje në gjykatën kompetente për vendosjen e ndalimit. Nëse pronari i automjetit nuk e ka drejtuar automjetin në kohën e kryerjes së kundërvajtjes, por e di se kush e ka drejtuar atë, ai është i detyruar që brenda tetë ditëve nga data e marrjes së Procesverbal për kundërvajtje të kryer në komunikacion me urdhërpagesë për kundërvajtje: të paraqitet personalisht në njësinë kompetente organizative të Ministria e Punëve të Brendshme së bashku me personin që e ka drejtuar automjetin në kohën e kryerjes së kundërvajtjes, me ç'rast personi jep njoftim se e ka drejtuar automjetin në kohën e kryerjes së kundërvajtjes dhe jep të dhëna për numrin e tij të telefonit celular dhe adresën e email-it, ose, - ai ose personi që e ka drejtuar automjetin në kohën e kryerjes së kundërvajtjes t'i paraqesë njësinë kompetente organizative të Ministria e Punëve të Brendshme një deklaratë të vërtetuar nga noter publik të dhënë nga personi që e ka drejtuar automjetin me të cilën vërteton se e ka drejtuar automjetin në kohën e kryerjes së kundërvajtjes. Deklarata duhet të përmbajë edhe të dhëna për numrin e telefonit celular dhe adresën e email-it. Kur pronari i automjetit është person juridik, ai duhet të bashkëngjisë një urdhër udhëtimi ose dokument tjetër përkatës për personin që ka qenë i autorizuar të drejtojë automjetin në kohën e kryerjes së kundërvajtjes.

Потпис

Потпис

Nënshkrim

Nënshkrim



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Прилог бр. 3

(назив на организациската единица)

Број _____
_____ 20 _____ година

Врз основа на член 92 став (1) од Законот за возила, полицискиот службеник составува:

ЗАПИСНИК ЗА КОНТРОЛА НА ТЕХНИЧКА ИСПРАВНОСТ НА ВОЗИЛА НА ЈАВЕН ПАТ

Полицискиот службеник _____ на ден _____ година, во _____ часот на пат/улица _____ од _____, изврши контрола на возилото: вид _____ марка и тип _____ регистарски број _____ број на шасија _____, регистрирано до _____ година, поминати километри на возилото во моментот на контролата _____, од категорија:

- | | |
|---|---|
| а) ☐ N ₂ ^(a) (од 3,5 до 12 тони) | д) ☐ M ₂ ^(a) (помалку од 9 ^(b) седишта, до 5 тони) |
| б) ☐ N ₃ ^(a) (над од 12 тони) | ѓ) ☐ M ₃ ^(a) (помалку од 9 ^(b) седишта, над 5 тони) |
| в) ☐ O ₃ ^(a) (од 3,5 до 10 тони) | е) ☐ T ₅ (трактори со тркала со брзина над 40 km/h) |
| г) ☐ O ₄ ^(a) (над од 10 тони) | ж) ☐ останати категории на возила _____
(да се наведе категоријата на возило) |

Сопственост на: _____

(име и презиме, односно назив на правното лице, адреса и држава,)

број на лиценца^(b) (Уредба ЕУ бр.1072/19 и бр. 1073/19) _____

Управувано од возачот _____ со МБ _____ роден/а на _____ година, со адреса на живеење _____ во _____, држава _____ чиј идентитет е утврден врз основа на _____ бр. _____ издадена од _____,

контролна листа:

	контролирано ^(f)	не исправно ^(a)
(0) идентификација ^(f)	☐	☐
(1) уред за сопирање ^(f)	☐	☐
(2) уред за управување ^(f)	☐	☐
(3) уреди што овозможуваат нормална видливост ^(f)	☐	☐
(4) светлосни и светлосно-сигнални уреди ^(f)	☐	☐
(5) преглед на оските, тркалата, гуми суспензија ^(f)	☐	☐
(6) шасија и предмети прицврстени за шасијата ^(f)	☐	☐
(7) преглед на останатите уреди, делови и ознаки на возилата и нивната опрема ^(f)	☐	☐
(8) штетно влијание (издувни гасови, бучава и сл.) ^(f)	☐	☐
(9) дополнителен преглед на возила од јавниот транспорт (категија M ₂ и M ₃) ^(f)	☐	☐
(10) обезбедување на товар (распореден и прицврстен) ^(f)	☐	☐

Резултати од контролата

Задоволува..... ☐

Не задоволува..... ☐

Забрана или ограничување на употреба на возилото кое има опасни недостатоци..... ☐

Забелешка _____

Полициски службеник

М.П.

Потпис на сторителот

(ако одбие да потпише – да се констатира)

Забелешки:

(a) Категорија на возилото согласно Правилникот за единично одобрување на возило.

(b) Број на седишта, вклучувајќи го и возачкото седиште (рубрика 5.1 од сообраќајната дозвола за возилото).

(в) Ако поседува.

(f) „контролирано“ значи дека е контролирана барем една или повеќе од ставките за контрола од оваа група, како што е наведено во Правилникот за технички преглед на возила и се констатирани мали недостатоци или нема недостатоци.

(d) Ставки кои се неисправни со големи или опасни недостатоци наведени на задната страна.

(f) Методи за преглед и проценка на недостатоци согласно Правилникот за технички преглед на возила.

0. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ВОЗИЛО 0.1. Број на регистарски таблички 0.2. Идентификациски број на возилото/број на шасија/сериски број 1. ОПРЕМА ЗА СОПИРАЊЕ 1.1. Механичка состојба и работа 1.1.1. Оска на педалата за сопирање 1.1.2. Состојба на педалата и одот на уредот за активирање на сопирачките 1.1.3. Вакуумска пумпа или компресор и резервоари 1.1.4. Мерач или показател за предупредување за низок притисок 1.1.5. Контролен вентил на рачната сопирачка 1.1.6. Активатор за паркинг сопирачка, лост за контрола, запчест механизам на паркинг сопирачката, електронска паркинг сопирачка 1.1.7. Вентили на сопирачката (ножни вентили, испражнувачи, управувачи) 1.1.8. Спојки за сопирачки на приклучните возила (електрични и пневматски) 1.1.9. Сад под притисок на резервоарот за чување енергија 1.1.10. Серво делови на сопирачките, главен цилиндер (хидраулични системи) 1.1.11. Неподвижни цевки на сопирачките 1.1.12. Флексибилни црева на сопирачки 1.1.13. Облоги и плочки на сопирачките 1.1.14. Цилиндри на сопирачките, дискови на сопирачките 1.1.15. Кабли на сопирачките, шипки, спојки на лостот 1.1.16. Покренувачи на сопирачките (вклучително и сопирачка со спирала или хидраулични цилиндри на тркалото) 1.1.17. Вентил за индикација на оптоварувањето 1.1.18. Автоматски подесувачи на спојот и индикатори 1.1.19. Систем за успорување (каде што е инсталиран или е потребен) 1.1.20. Автоматско управување на сопирачките на приклучните возила 1.1.21. Целокупен систем за сопирање: 1.1.22. Спојки за преглед 1.1.23. Пречекорување на можноста за сопирање 1.2. Ефикасност и работа на сопирачките 1.2.1. Изведба 1.2.2. Ефикасност 1.3. Ефикасност и работа на помошните (сигурносните) сопирачки 1.3.1. Изведба 1.3.2. Ефикасност 1.4. Ефикасност и работа на паркинг сопирачките 1.4.1. Изведба 1.4.2. Ефикасност 1.5. Делување на системот за трајно сопирање 1.6. Противблокирачки систем за сопирање 1.7. Електронски систем за сопирање (ЕБС) 1.8. Точност за сопирачки	2. УПРАВУВАЊЕ 2.1. Механичка состојба 2.1.1. Состојба на механизмот за управување 2.1.2. Прицврстување на куќиштето на механизмот за управување 2.1.3. Состојба на спојките за управување 2.1.4. Работа на спојките за управување 2.1.5. Серво управување 2.2. Волан, столб и рамка за управување 2.2.1. Состојба на воланот 2.2.2. Столб за управување и амортизери за управување 2.3. Луфт на управувањето 2.4. Насоченост на воланот 2.5. Приклучно возило управувано со подвижна оска 2.6. Електронско потпомогнато управување на возилото (ЕПС) 3. ВИДЛИВОСТ 3.1. Видно поле 3.2. Состојба на стаклата 3.3. Ретровизори 3.4. Бришачи на ветробранско стакло 3.5. Мијачи на ветробранско стакло 3.6. Систем за одмаглување 4. СВЕТЛА, РЕФЛЕКТОРИ, ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА 4.1. Главни светла 4.1.1. Состојба и работа 4.1.2. Распоред 4.1.3. Прекинувачи 4.1.4. Усогласување со барањата 4.1.5. Уреди за нивелирање 4.1.6. Уред за чистење на фарови 4.2. Предни и задни светла, странични светла, габаритни светла и светла за возење на дневна светлина 4.2.1. Состојба и работа 4.2.2. Прекинувачи 4.2.3. Усогласување со барањата 4.3. Светла за сопирање 4.3.1. Состојба и работа 4.3.2. Прекинувачи 4.3.3. Усогласување со барањата 4.4. Светло за индикација на правец и светла за предупредување од опасност 4.4.1. Состојба и работа 4.4.2. Прекинувачи 4.4.3. Усогласување со барањата 4.4.4. Фреквенција за трепкање 4.5. Предни и задни светла за магла 4.5.1. Состојба и работа 4.5.2. Распоред 4.5.3. Прекинувачи 4.5.4. Усогласување со барањата 4.6. Светла за возење во рикверц 4.6.1. Состојба и работа 4.6.2. Усогласување со барањата 4.6.3. Прекинувачи 4.7. Светло на задна регистрациска таблица 4.7.1. Состојба и работа 4.7.2. Усогласување со барањата 4.8. Катадиоптери, ретрорефлектирачки ознаки и задни плочки за означување 4.8.1. Состојба 4.8.2. Усогласување со барањата 4.9. Показни светилки задолжителни за светлосна опрема 4.9.1. Состојба и работа 4.9.2. Усогласување со барањата	4.10. Електрични спојки помеѓу влечното возило и приклучното возило или полуприколката 4.11. Електрична инсталација 4.12. Незадолжителни светла и рефлектори 4.13. Аккумулятор 5. ОСКИ, ТРКАЛА, ГУМИ И СУСПЕНЗИЈА 5.1. Оски 5.1.1. Оски 5.1.2. Полуоски 5.1.3. Лагери на тркалата 5.2. Тркала и гуми 5.2.1. Добош за тркала 5.2.2. Тркала 5.2.3. Гуми 5.3. Систем за суспензија 5.3.1. Пружини и стабилизатор 5.3.2. Амортизери 5.3.3. Кардански цевки, упорни спони, попречни и спони за суспензија 5.3.4. Зглобови за суспензија 5.3.5. Воздушна суспензија 6. ШАСИЈА И ДЕЛОВИ ПРИЦВРСТЕНИ НА ШАСИЈАТА 6.1. Шасија или рамка и делови прицврстени за неа 6.1.1. Општа состојба 6.1.2. Издувен систем (ауспух) и пригизувачи 6.1.3. Резервоар за гориво и цевки (вклучително и резервоар за гориво за греење и цевки) 6.1.4. Браници, уреди за странична заштита и задна заштита оздола 6.1.5. Носач за резервно тркало 6.1.6. Механички уред за спојување и влечење 6.1.7. Трансмисија 6.1.8. Држачи за моторот 6.1.9. Работа на моторот 6.2. Возачка кабина и каросерија 6.2.1. Состојба 6.2.2. Прицврстување 6.2.3. Врати и затворачи на врати 6.2.4. Под 6.2.5. Возачко седиште 6.2.6. Други седишта 6.2.7. Управувачки уреди за возење 6.2.8. Скали на кабината 6.2.9. Други внатрешни и надворешни приклучоци и опрема 06.02.2010. Калници (крила), уреди за заштита од прскање под тркалата 7. ДРУГА ОПРЕМА 7.1. Сигурносни појаси/копчиња и системи за задржување 7.1.1. Сигурност на прицврстувањето на сигурносните појаси/копчињата 7.1.2. Состојба на сигурносните појаси/копчињата 7.1.3. Направа за ограничување на оптеретувањето на сигурносниот појас 7.1.4. Предзатегнувачи на сигурносниот појас 7.1.5. Воздушно перниче 7.1.6. Систем против пролизгување на погонските тркала 7.2. Противпожарен апарат 7.3. Брави и алармен уред 7.4. Триаголник за предупредување 7.5. Кутија за прва помош 7.6. Подлошки за тркала (клинови) 7.7. Уред за звучно предупредување 7.8. Брзиномер 7.9. Тахограф 7.10. Уред за ограничување на брзина	7.11. Километражник 7.12. Контрола на електронската стабилност (ЕСЦ) 8. ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ОКОЛИНАТА 8.1. Систем за сузбивање на бучавата 8.2. Емисија на издувни гасови 8.2.1. Емисија на мотори со надворешен извор на палење 8.2.1.1. Опрема за контрола на емисијата на издувни гасови 8.2.1.2. Емисии на гасови 8.2.2. Емисии на мотори со компресиско палење 8.2.2.1. Опрема за контрола на емисијата на издувни гасови 8.2.2.2. Опацитет 8.4. Други ставки поврзани со животната средина 8.4.1. Протекувања на течност 9. ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ОД КАТЕГОРИИТЕ М₂, М₃ 9.1. Врати 9.1.1. Врати за влез и излез 9.1.2. Излези во случај на вонредна состојба 9.2. Системи за одмаглување и одмрзнување 9.3. Системи за вентилација и греење 9.4. Седишта 9.4.1. Патнички седишта 9.4.2. Возачко седиште 9.5. Внатрешно осветлување и уред за покажување на дестинација 9.6. Патеки, простор за стоечки патници 9.7. Скали и платформи 9.8. Систем за комуницирање со патниците 9.9. Извествувања 9.10. Барања за превоз на деца 9.10.1. Врати 9.10.2. Сигнализација и посебна опрема 9.11. Барања за превоз на лица со намалена подвижност 9.11.1. Врати, рампи и лифтови 9.11.2. Систем за врзување на инвалидска количка 9.11.3. Сигнализација и посебна опрема
--	---	---	---



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT

Прилог бр. 3-а
Shtojca nr. 3-а

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME

(назив на организациската единица)
(emërtimi i njësisë organizative)

Број _____

_____ 20 _____ година

Numër _____

_____ 20 _____

Врз основа на член 92 став (1) од Законот за возила, полицискиот службеник составува:
Në bazë të neni 92 paragrafi 1 i Ligjit për automjete, nëpunësi policor harton;

ЗАПИСНИК ЗА КОНТРОЛА НА ТЕХНИЧКА ИСПРАВНОСТ НА ВОЗИЛА НА ЈАВЕН ПАТ
PROCESVERBAL PËR KONTROLLIN E PËRSHTATSHMËRISË TEKNIKE TË AUTOMJETEVE NË RRUGËT PUBLIKE

Полицискиот службеник _____ на ден _____ година, во _____ часот на
Nëpunësi policor _____ në ditë _____, në orën _____ në
пат/улица _____ од _____, изврши контрола на возилото:
rrugë/rrugë _____ nga _____, kreu inspektim të automjetit:
вид _____ марка и тип _____ регистарски број _____ број на шасија _____,
lloji _____ marka dhe lloji _____ numri i regjistrimit _____ numri i shasisë _____,
регистрирано до _____ година, поминати километри на возилото во моментот на контролата _____, од
категорија:
, i regjistruar deri në vitin _____, kilometrat e kaluarat të automjetit në kohën e inspektimit _____, i kategorisë:

- | | |
|---|---|
| a) ☐ N ₂ ^(a) (од 3,5 до 12 тони) | д) ☐ M ₂ ^(a) (помалку од 9 ^(b) седишта, до 5 тони) |
| a) ☐ N ₂ ^(a) (prej 3.5 deri në 12 ton) | d) ☐ M ₂ ^(a) (më pak se 9 ^(b) vende, deri në 5 ton) |
| б) ☐ N ₃ ^(a) (над 12 тони) | ф) ☐ M ₃ ^(a) (помалку од 9 ^(b) седишта, над 5 тони) |
| б) ☐ N ₃ ^(a) (mbi 12 ton) | dh) ☐ M ₃ ^(a) (më pak se 9 ^(b) vende, mbi 5 ton) |
| в) ☐ O ₃ ^(a) (од 3,5 до 10 тони) | е) ☐ T ₅ (трактори со тркала со брзина над 40 km/h) |
| с) ☐ O ₃ ^(a) (prej 3.5 deri 10 ton) | е) ☐ T ₅ (traktor me rrota me shpejtësi mbi 40 km/orë) |
| г) ☐ O ₄ ^(a) (над од 10 тони) | ж) ☐ останати категории на возила _____ |
| ç) ☐ O ₄ ^(a) (mbi 10 ton) | ë) (да се наведе категоријата на возило _____ |
| | ☐ kategori të tjera të automjeteve _____ |
| | (specifikoni kategorinë e automjetit) |

Сопственост на:

Në pronësi të: _____

(име и презиме, односно назив на правното лице, адреса и држава,
(emri dhe mbiemri, domethënë emri i personit juridik, adresa dhe shteti,)

број на лиценца^(a) (Уредба ЕУ бр.1072/19 и бр. 1073/19) _____
Numri i patentës^(a) (Rregullorja e BE-së nr. 1072/19 dhe nr.1073/19) _____
Управувано од возачот _____ со МБ _____ роден/а на _____.
Drejtuar nga shoferi _____ me NA _____ i/e lindur në _____,
година, со адреса на живеење _____ во _____, држава _____
me adresë vendbanimi _____ në _____, shteti _____
чиј идентитет е утврден врз основа на _____ бр. _____ издадена од _____, контролна листа:
identiteti i të cilit përcaktohet në bazë të _____ nr. _____ lëshuar nga _____, lista e kontrollit:

контролна листа:

Lista kontrollit:

	контролирано ^(f) i kontrolluar ^(c)	не исправно ^(a) jo i saktë ^(d)
(0) идентификација ^(f) identifikim ^(dh)	☐	☐
(1) уред за копирање ^(f) pajisje frenimi ^(dh)	☐	☐
(2) уред за управување ^(f) pajisje drejtim ^(dh)	☐	☐
(3) уреди што овозможуваат нормална видливост ^(f) pajisje që sigurojnë dukshmëri normale ^(dh)	☐	☐
(4) светлосни и светлосно-сигнални уреди ^(f) pajisje ndriçimi dhe sinjalizimi me dritë ^(dh)	☐	☐
(5) преглед на оските, тркалата, гуми суспензија ^(f) inspektim i boshteve, rrotave, gomave, pezullimit ^(dh)	☐	☐
(6) шасија и предмети прицврстени за шасијата ^(f) shasia dhe objektet e bashkangjitura në shasi	☐	☐
(7) преглед на останатите уреди, делови и ознаки на возилата и нивната опрема ^(f) inspektim i pajisjeve, pjesëve dhe shenjave të tjera të automjeteve dhe pajisjeve të tyre ^(dh)	☐	☐
(8) штетно влијание (издувни гасови, бучава и сл.) ^(f) efekte të dëmshme (gazra shkarkimi, zhurmë, etj.) ^(dh)	☐	☐
(9) дополнителен преглед на возила од јавниот транспорт (категиорија M ₂ и M ₃) ^(f) inspektim shtesë i mjeteve të transportit publik (kategoria M ₂ dhe M ₃) ^(dh)	☐	☐
(10) обезбедување на товар (распореден и прицврстен) ^(f) sigurimi i ngarkesës (i shpërndarë dhe i siguruar) ^(dh)	☐	☐

Резултати од контролата

Rezultatet e kontrollit

Задоволува.....	☐
I plotëson	☐
Не задоволува.....	☐
Nuk i plotëson	☐
Забрана или ограничување на употреба на возилото кое има опасни недостатоци.....	☐
Ndalimi ose kufizimi i përdorimit të mjetit që ka defekte të rrezikshme	
Забелешка _____	
Shënim _____	

Полициски службеник
Nëpunës policor

М.П.
V.V.

Потпис на сторител
Nënshkrimi i kryerësit

(ако одбие да потпише – да се констатира)
(nëse refuzon të nënshkruajë – të deklarohet)

Забелешки:

(a) Категорија на возилото согласно Правилникот за единично одобрување на возило.

(b) Број на седишта, вклучувајќи го и возачкото седиште (рубрика S.1 од сообраќајната дозвола за возилото).

(c) Ако поседува.

(f) „контролирано“ значи дека е контролирана барем една или повеќе од ставките за контрола од оваа група, како што е наведено во Правилникот за технички преглед на возила и се констатирани мали недостатоци или нема недостатоци.

(a) Стави кои се неисправни со големи или опасни недостатоци наведени на задната страна.

(f) Методи за преглед и проценка на недостатоци согласно Правилникот за технички преглед на возила.

Shënime:

(a) Категорија e automjetit sipas Rregullores për miratimin e vetëm të mjetit.

(b) Numri i vendeve, përfshirë vendin e shofërit (seksioni S.1 i certifikatës së regjistrimit të mjetit).

(c) Nëse ka një të tillë.

(f) „i kontrolluar“ do të thotë që të paktën një ose më shumë nga artikujt e kontrollit nga ky grup, siç specifikohet në Rregulloren për Inspektimin Teknik të Mjeteve, janë kontrolluar dhe janë gjetur mangësi të vogla ose asnjë mangësi.

(d) Artikujt që janë me defekt me mangësi të mëdha ose të rrezikshme të listuara në pjesën e pasme.

(dh) Metodat e inspektimit dhe vlerësimit të mangësive sipas Rregullores për Inspektimin Teknik të Mjeteve.

0. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ВОЗИЛО 0. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ВОЗИЛО 0.1. Број на регистарски таблички/Numri i targës së regjistrimit 0.2. Идентификациски број на возилото/број на шасија/сериски број/Numri i identifikimit/numri i shasisë/numri serial i automjetit 1. ОПРЕМА ЗА СОПИРАЊЕ/PAISJET E FRENIMIT 1.1. Механичка состојба и работа / Gjendja mekanike dhe funksionimi 1.1.1. Оска на педалата за сопирање/ Boshiti i pedalit të frenave 1.1.2. Состојба на педалата и одот на уредот за активирање на сопирачките / Gjendja e pedalit dhe kursi i lëvizjes së pajisjes për aktivizimin e frenave 1.1.3. Вакуумска пумпа или компресор и резервоари / Pompa ose kompresori i vakumit dhe rezervuarët 1.1.4. Мерач или показател за предупредување за низок притисок / Matësi ose treguesi paralajmërues i presionit të ulët 1.1.5. Контролен вентил на рачната сопирачка / Valvula e kontrollit të frenave të dorës 1.1.6. Активатор за паркинг сопирачка, лост за контрола, запечат механизам на паркинг сопирачката, електронска паркинг сопирачка / Aktuatori i frenave të parkimit, leva e kontrollit, ingranazhi i frenave të parkimit, frena elektronike e parkimit 1.1.7. Вентили на сопирачката (ножни вентили, испражнувачи, управувачи) / Valvulat e frenave (valvulat e këmbëve, shkarkues, kontrollues) 1.1.8. Спојки за сопирачки на приклучните возила (електрични и пневматски) / Bashkëngjitës të frenave për automjetet rimorkio (elektrike dhe pneumatike) 1.1.9. Сад под притисок на резервоарот за чување енергија / Enë nën presionin e rezervuarit për ruajtjen e energjisë 1.1.10. Серво делови на сопирачките, главен цилиндер (хидраулични системи) / Pjesët e servos së frenave, cilindri kryesor (sistemet hidraulike) 1.1.11. Неподвижни цевки на сопирачките / Tuba të fiksuar të frenave 1.1.12. Флексибилни црева на сопирачки / Tuba fleksibël të frenave 1.1.13. Облоги и плочки на сопирачките / Mbolesha dhe fërkuës të frenave 1.1.14. Цилиндри на сопирачките, дискови на сопирачките / Cilindrat e frenave, disqe e frenave 1.1.15. Кабли на сопирачките, шипки, спојки на лостот / Kablolet e frenave, shufra, bashkues levash 1.1.16. Прекинувачи на сопирачките (вклучително и сопирачка со спирала или хидраулични цилиндри на тркалото) / Aktuatorë të frenave (duke përfshirë frenat me spirale ose cilindrat hidraulik të frenave) 1.1.17. Вентил за индикација на оптоварувањето / Valvula tregues së ngarkesës 1.1.18. Автоматски подесувачи на спојот и индикатори / Rregullues dhe tregues automatikë të tufës 1.1.19. Систем за успорување (каде што е инсталиран или е потребен) / Sistemi i përgjithshëm i frenimit 1.1.20. Автоматско управување на сопирачките на приклучните возила / Kontroll automatik i frenave të automjeteve të tërhequra 1.1.21. Целокупен систем за сопирање: / Sistemi i përgjithshëm i frenimit 1.1.22. Спојки за преглед / Tufa inspektimi 1.1.23. Пречекорување на можноста за сопирање / Tejkalimi i kapacitetit të frenimit 1.2. Ефикасност и работа на сопирачките / Efikasiteti dhe funksionimi i frenave 1.2.1. Изведба / Performanca 1.2.2. Ефикасност / Efikasiteti 1.3. Ефикасност и работа на помошните (сигурносните) сопирачки / Efikasiteti dhe funksionimi i frenave ndihmëse (të sigurisë) 1.3.1. Изведба / Performanca 1.3.2. Ефикасност / Efikasiteti 1.4. Ефикасност и работа на паркинг сопирачките / Efikasiteti dhe funksionimi i	2. УПРАВУВАЊЕ / DREJTJIM 2.1. Механичка состојба / Gjendja mekanike 2.1.1. Состојба на механизмот за управување / Gjendja e mekanizmit të drejtimit 2.1.2. Прицврстување на кукишето на механизмот за управување / Fiksimi i strehës së mekanizmit të drejtimit 2.1.3. Состојба на спојките за управување / Gjendja e lidhëzave të drejtimit 2.1.4. Работа на спојките за управување / Funksionimi i lidhëzave të drejtimit 2.1.5. Серво управување / Timoni me energji elektrike 2.2. Волан, столб и рачка за управување / Timoni, kolona dhe doreza e drejtimit 2.2.1. Состојба на воланот / Gjendja e timonit 2.2.2. Столб за управување и амортизатори за управување / Kolona e drejtimit dhe amortizatorët e drejtimit 2.3. Лифт на управувањето / hapësira e drejtimit 2.4. Насоченост на воланот / . Pozicionimi i timonit 2.5. Приклучно возило управувано со подвижна оска / Automjet rimorkio me boshit aktiv 2.6. Електронско потпомонато управување на возилото (ЕПС) / Drejtim i automjetit me asistencë elektronike (DAE) 3. ВИДЛИВОСТ / DUKSHMËRIA 3.1. Видно поле / Fusha e shikimit 3.2. Состојба на стаклата / Gjendja e dritareve 3.3. Петровизори / Pasqyrat 3.4. Бришаи на ветробранско стакло / Fshirëset e xhamave 3.5. Мијачи на ветробранско стакло / Larësët e xhamave 3.6. Систем за одмаглување / Sistemi i ngjeggullimi 4. СВЕТЛА, РЕФЛЕКТОРИ, ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА / Drita, Reflektori, Paisjet Elektrike 4.1. Главни светла / Dritat e përparme 4.1.1. Состојба и работа / Gjendja dhe funksionimi 4.1.2. Распоред / Orari 4.1.3. Прекинувачи / Çelësat 4.1.4. Усогласување со барањата / Pajtueshmëria me kërkesat 4.1.5. Уреди за нивелирање / Paisjet e nivelimit 4.1.6. Уред за чистење на фарови / Paisje për pastrimin e dritave 4.2.1. Состојба и работа / Gjendja dhe funksionimi 4.2.2. Прекинувачи / Çelësat 4.2.3. Усогласување со барањата / Pajtueshmëria me kërkesat 4.3. Светла за сопирање / Dritat e frenave 4.3.1. Состојба и работа / Gjendja dhe funksionimi 4.3.2. Прекинувачи / Çelësat 4.3.3. Усогласување со барањата / Pajtueshmëria me kërkesat 4.4. Светло за индикација на правец и светла за предупредување од опасност / Dritat treguese të drejtimit dhe dritat paralajmëruese të rrezikut 4.4.1. Состојба и работа / Gjendja dhe funksionimi 4.4.2. Прекинувачи / Çelësat 4.4.3. Усогласување со барањата / Pajtueshmëria me kërkesat 4.4.4. Фреквенција за трепкање / Frekuenca e pulsitjes 4.5. Предни и задни светла за магла / Dritat e përparme dhe të pasme të mjegullave 4.5.1. Состојба и работа / Gjendja dhe funksionimi 4.5.2. Распоред / Orari 4.5.3. Прекинувачи / Çelësat 4.5.4. Усогласување со барањата / Pajtueshmëria me kërkesat	4.10. Електрични спојки помеѓу влечното возило и приклучното возило или полуприколката / Lidhjet elektrike midis mjeteve tërheqës dhe mjeteve të tërhequr ose gjysmërimorkios 4.11. Електрична инсталација / Instalimi elektrik 4.12. Незадолжителни светла и рефлектори / Dritat dhe reflektorët opsionalë 4.13. Аккумулятор / Akumulator 5. ОСКИ, ТРКАЛА, ГУМИ И СУСПЕНЗИЈА / BOSHTET, RROTA, GOMA DHE ASUPENSIONE 5.1. Оски / Boshtet 5.1.1. Оски / Boshtet 5.1.2. Полуоски / Gjysmëboshtet 5.1.3. Лагери на тркалата / Kushinetat të rrotave 5.2. Тркала и гуми / Rrotat dhe gomat 5.2.1. Добош за тркала / Tamburët e rrotave 5.2.2. Тркала / Rrotat 5.2.3. Гуми / Gomat 5.3. Систем за суспензија / Sistemi i pezullimit 5.3.1. Пружини и стабилизатор / Sustat dhe stabilizatori 5.3.2. Амортизатори / Amortizatorët 5.3.3. Кардански цевки, упорни спони, попречни и спони за суспензија / Boshte kardani, rondele shtytëse, tërthore dhe rondele pezullimi 5.3.4. Зглобови за суспензија / Lidhjet e pezullimit 5.3.5. Воздушна суспензија / Pezullim me ajër 6. ШАСИЈА И ДЕЛОВИ ПРИЦВРСТЕНИ НА ШАСИЈАТА. / SHASI DHE PJESET E BASHKËNGJITURA NË SHASI 6.1. Шасија или рамка и делови прицврстени за неа / Shasia ose korniza dhe pjesët e bashkangjitura e saj 6.1.1. Општа состојба / Gjendja e përgjithshme 6.1.2. Издувен систем (ауспух) и пригушувачи / Sistemi i shkarkimit (silindues) dhe sustë 6.1.3. Резервоар за гориво и цевки (вклучително и резервоар за гориво за греење и цевки) / Rezervuari i karburantit dhe tubat (duke përfshirë rezervuarin e karburantit për ngrohje dhe tubat) 6.1.4. Браници, уреди за странична заштита и задна заштита оздола / Parakolpë, pajisje mbrojtëse anësore dhe mbrojtje pasme nga poshtë 6.1.5. Носач за резервно тркало / Mbrojtëse e rrotës rezervë 6.1.6. Механички уред за спојување и влечење / Paisje mekanike e lidhjes dhe tërheqjes 6.1.7. Трансмисија / Transmisioni 6.1.8. Држачи за моторот / Montimet e motorit 6.1.9. Работа на моторот / Funksionimi i motorit 6.2. Возачка кабина и каросерија / Kabina dhe karroceria 6.2.1. Состојба / Gjendja 6.2.2. Прицврстување / Paisjet e bashkangjitura 6.2.3. Врати и затворачи на врати / Dyer dhe mbyllëse dyersh 6.2.4. Под / Dysheme 6.2.5. Возачко седиште / Vendndodhja e shofërit 6.2.6. Други седишта / Vende të tjera 6.2.7. Управувачки уреди за возење / Kontrollët e drejtimit 6.2.8. Скали на кабината / Shkallët e kabinës 6.2.9. Други внатрешни и надворешни приклучоци и опрема 06.02.2010. Калници (крила), уреди за заштита од прокање под тркалата / Paisjet të tjera të brendshme dhe të jashtme. 06.02.2010. Mbrojtës balte (krahe), pajisje kundër spërkatjes nën rrota 7. ДРУГА ОПРЕМА / PAISJET E TJERA 7.1. Сигурносни појаси/копчиња и системи	7.11. Километражник / Kilometrazihi 7.12. Контрола на електронската стабилност (ESC) / Kontrolli elektronik i stabilitetit (KES) 8. ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ОКОЛИНАТА / NDIKIMI NË MJEDIS 8.1. Систем за сузбивање на бучавата / Sistemi i shtypjes së zhurmës 8.2. Емисија на издувни гасови / Emetimet e shkarkimeve 8.2.1. Емисија на мотори со надворешен извор на палење / Emetimet nga motorët me burim ndezeje të jashtëm 8.2.1.1. Опрема за контрола на емисијата на издувни гасови / Paisjet e kontrollit të emetimeve të shkarkimeve 8.2.1.2. Емиси на гасови / Emetimet e gazrave 8.2.2. Емиси на мотори со компресиско палење / Emetimet nga motorët me ndezeje me kompresion 8.2.2.1. Опрема за контрола на емисијата на издувни гасови / Paisjet e kontrollit të emetimeve të shkarkimeve 8.2.2.2. Опачитер / Opaciteti 8.4. Други ставки поврзани со животната средина / Artikuj të tjerë që lidhen me mjedisin 8.4.1. Протекувања на течност / Rrjedhjet e lëngjeve 9. ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ОД КАТЕГОРИЈЕ M₁, M₂ / INSPEKTIME SHITESË PËR MJETET E TRANSPORTIT TË PASSAGJERËVE TË KATEGORIVE M₁, M₂ 9.1. Врати / Dyer 9.1.1. Врати за влез и излез / Dyer hyrëse dhe dalje 9.1.2. Излези во случај на вонредна состојба / Daljet në raste emergjence 9.2. Системи за одмаглување и одмрзнување / Sisteme për heqje të mjegullës dhe shirjes 9.3. Системи за вентилација и греење / Sistemet e ventilimit dhe ngrohjes 9.4. Седишта / Ulëset 9.4.1. Патнички седишта / . Ulëset e pasagjerëve 9.4.2. Возачко седиште / .Ulësja e shofërit 9.5. Внатрешно осветлување и уред за покажување на дестинација / . Ndrçimi i brendshëm dhe mjet tregues të destinacionit 9.6. Патеки, простор за стоечки патници / Shtigje, hapësirë për qëndrim të pasagjerët në këmbë 9.7. Скали и платформи / Shkallët dhe platformat 9.8. Систем за комуницирање со патниците / Sistemi i komunikimit me pasagjerët 9.9. Известувања / Njoftimet 9.10. Барања за превоз на деца / Kërkesat për transportin e fëmijëve 9.10.1. Врати / Dyer 9.10.2. Сигнализација и посебна опрема / Sinjalizimi dhe pajisje speciale 9.11. Барања за превоз на лица со малалена подвижност / Kërkesat për transportin e personave me lëvizshmëri të kufizuar 9.11.1. Врати, рампи и лифтови / Dyer, rampa dhe ashensorë 9.11.2. Систем за врзување на
---	--	---	--

frenave të parkimit 1.4.1. Изведба / Performanca 1.4.2. Ефикасност / Efikasiteti 1.5. Делување на системот за трајно копирање / Funksionimi i sistemit të frenimit të përhershëm 1.6. Противблокирачки систем за копирање / Sistemi i frenimit anti-blokuës 1.7. Електронски систем за копирање (ЕБС) / Sistemi elektronik i frenimit (SEF) 1.8. Точност за копирачки / Lëngu i frenave	4.6. Светла за возење во рикверц / Dritat e lëvizjes për kthim mbrapa 4.6.1. Состојба и работа / Gjendja dhe funksionimi 4.6.2. Усогласување со барањата / Pajtuëshmëria me kërkesat 4.6.3. Прекинувачи / Çelësat 4.7. Светло на задна регистрациска таблица / Drita e pasme e targës së regjistrimit 4.7.1. Состојба и работа / Gjendja dhe funksionimi 4.7.2. Усогласување со барањата / Pajtuëshmëria me kërkesat 4.8. Катодиоптери, ретроорефлектирачки ознаки и задни плочки за означување / Katadioptrika, shenjat retro-reflektive dhe pllakat e shënimit të pasmë 4.8.1. Состојба / Gjendja 4.8.2. Усогласување со барањата / Pajtuëshmëria me kërkesat 4.9. Показни светилки задолжителни за светлосна опрема / Dritat treguese të detyrueshme për pajisjet e ndriçimit 4.9.1. Состојба и работа / Gjendja dhe funksionimi 4.9.2. Усогласување со барањата / Pajtuëshmëria me kërkesat	за задржување / Ripa sigurimit/kopsa dhe sisteme mbajtëse 7.1.1. Сигурност на прицарпувањето на сигурносните појаси/копчињата / Siguria e lidhjes së rripit të sigurimit/kopsave 7.1.2. Состојба на сигурносните појаси/копчињата / Gjendja e rripave/kopsave të sigurimit 7.1.3. Направа за ограничување на оптеретувањето на сигурносниот појас / Kufizues i ngarkesës së rripit të sigurimit 7.1.4. Предзатегнувачи на сигурносниот појас / Paratensionues të rripit të sigurimit 7.1.5. Воздушно перниче / Jastëk ajri 7.1.6. Систем против пролизгување на поронските тркала / Sistem kundër rrëshqitjes së rrotave lëvizëse 7.2. Противпожарен апарат / Zjarrfikës 7.3. Брави и алармен уред / Kuçe dhe pajisje alarmi 7.4. Триаголник за предупредување / Trekëndësh paralajmërues 7.5. Кутија за прва помош / Kutë e ndihmës së shpejtë 7.6. Подлошки за тркала (клинови) / Mbyllës rrotash 7.7. Уред за звучно предупредување / Pajisje paralajmëruese me zë 7.8. Браинометар / Shpejtëmatës 7.9. Тахограф / Tahograf 7.10. Уред за ограничување на брзина / Pajisje për kufizues shpejtësie	инвалидска количка / Sistemi i lidhjes së karrocës së invalidit 9.11.3. Сигнализација и посебна опрема / Sinjalizimi dhe pajisje speciale
--	--	---	---